

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото Раифајзен банка А.Д. Београд (Raiffeisen Banka A.D. Beograd) со регистрирано седиште на ул. Ѓорѓе Станојевиќ бр.16, 11000 Београд, Србија, доставено преку адвокат Златко Кујунџиски од Скопје, на седницата одржана на ден 22.09.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Раифајзен банка А.Д. Београд (Raiffeisen Banka A.D. Beograd) со регистрирано седиште на ул. Ѓорѓе Станојевиќ бр.16, 11000 Београд, Србија, ќе стекне единствена контрола над Креди Агрикол Банк Србија А.Д. Нови Сад, (Credit Agricole Bank Srbija a.d. Novi Sad) со регистрирано седиште на ул.Браќа Рибникар бр.4-6, 21000 Нови Сад, Србија, по пат на купопродажба на акции во друштвото, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно одредбите од член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), на ден 20.08.2021 година, а дополнето на ден 30.08.2021 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата), беше доставено известување за концентрација од страна на Раифајзен банка А.Д. Београд (Raiffeisen Banka A.D. Beograd) со регистрирано седиште на ул. Ѓорѓе Станојевиќ бр.16, 11000 Београд, Србија кое се однесува на стекнување на единствена контрола од страна на Раифајзен банка А.Д. Београд над Креди Агрикол Банк Србија А.Д. Нови Сад, Србија со регистрирано седиште на ул.Браќа Рибникар бр.4-6, 21000 Нови Сад, Србија по пат на купопродажба на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и дополнувањето, го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

- **Раифајзен банка А.Д. Белград, Србија** е индиректна фирма-ќерка на Раифајзен Банк Интернешнл АГ, акционерско друштво организирано според законите на Австрија, со седиште на ул. Ам Штадпарк бр.9, 1030 Виена, Австрија (РБИ).. Раифајзен банка А.Д. Белград Србија припаѓа на РБИ групата на компании која е австриска банка активна во Централна и Источна Европа на малопродажно и корпоративно ниво и која располага со мрежа од банки, лизинг друштва и голем број на други даватели на финансиски услуги. Во државата каде е регистрирана, Раифајзен банка А.Д. Белград, Србија е универзална банка, која нуди широк спектар на производи и услуги. Првенствено врши банкарски услуги за корпоративни клиенти и лица на дневно ниво, вклучувајќи отворање на сметки, домашни и меѓународни плаќања, девизни трансакции, финансии за обртни средства, среднорочни капацитети, банкарски гаранции и акредитивни писма. Раифајзен банка А.Д. Белград, Србија преку своите фирми-ќерки во Србија врши и финансиски лизинг услуги, обезбедува услуги и производи од доброволни пензински фондови и услуги за управување со средства (односно Раифајзен лизинг, Раифајзен доброволен пензиски фонд и Раифајзен друштво за управување со инвестициски фондови). Својата деловна активност Раифајзен банка А.Д. Белград, Србија ја врши преку своето седиште во Белград и преку широка мрежа на филијали. РБИ групата има заедничка контрола над УНИКА Иншуранс груп АГ, фирма-мајка на Уника Австрија Аг Австрија, која е дел од група на компании кои нудат осигурителни производи и услуги во Австрија, Централна и Источна Европа.

Во Република Северна Македонија УНИКА групацијата е активна преку две друштва:

-Уника АД Скопје со регистрирано седиште на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје со приоритетна дејност- неживотно осигурување и

-Уника лајф АД Скопје со регистрирано седиште на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје со приоритетна дејност-осигурување на живот.

- **Креди Агрикол Банк Србија А.Д. Нови Сад, Србија** е сенаменска банка со мрежа од 74 филијали во Србија. Креди Агрикол Банк Србија А.Д. Нови Сад опслужува лица, мали претпријатија и корпоративни клиенти.. Креди Агрикол Банк Србија А.Д. Нови Сад е единствен содружник (со 100% удел) во КА Лизинг Србија д.о.о.

Креди Агрикол Банк Србија А.Д. Нови Сад, ниту групацијата на целното друштво нема регистрирани поврзани друштва во Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за

последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. Д-р Владимир Наумовски